

Врз основа на членот 22, став 1, точка 7 и точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со членот 36, став 1, точка 1 и точка 15 од истиот Закон и членот 11, став 1, алинеја 7 и членот 142, став 5 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019 и 146/2019), Советот на Општина Кочани на седница одржана на 22.12.2021 година донесе

ПРОГРАМА
за остварување социјална, детска и здравствена заштита
на Општина Кочани за 2022 година

I.

Појдовна основа

Остварувањето на социјалната, детската и здравствената заштита во Општина Кочани се заснова на Законот за социјалната заштита; Законот за заштита на децата; Законот за семејството; Програмата за остварување на социјална заштита во РСМ; Програмата за развој на заштитата на децата во РСМ и други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната, детската и здравствената заштита, како и надлежностите дадени на општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот на Општината Кочани, со кои се уредени правата од областа на социјалната, детската и здравствената заштита.

Оваа Програма поблиску ги уредува подрачјата на социјална заштита, специфичните потреби на населението на Општина Кочани и начинот на остварувањето на правото на социјалната заштита.

Во Програмата се применети определбите на Локалната самоуправа со која се имплементираат стратешките приоритети на Општината за тековната година, согласно Буџетот на Општина Кочани, но и мерките утврдени со политиката и документите на национално ниво.

Програмата го има предвид самиот процес на децентрализација, неговата специфичност и сложеност и функциите кои постапно се пренесуваат од централно на локално ниво.

Активностите на Општина Кочани од областа на социјалната, детската и здравствената заштита во 2022 година ќе се реализираат во согласност со расположливите финансиски средства.

Програмата предвидува соработка со надлежниот Меѓуопштински центар за социјална работа, Полициската станица од општа надлежност Кочани, Фондот за здравствено осигурување, Центарот за вработување, училиштата, градинката, Јавната здравствена установа Општа болница Кочани, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, други министерства, државни органи, установи и институции, приватниот и јавниот сектор и невладини организации.

Активностите во Програмата за остварување социјална, детска и здравствена заштита во Општина Кочани за 2022 година се поделени зависно од областите во кои се делува и тоа:

1. **ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО-ЗАГРОЗЕНИ И ЛИЦА ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК**
2. **НАМАЛУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ**
3. **ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ**
4. **ДЕТСКА ЗАШТИТА**
5. **ДОМУВАЊЕ**
6. **РЕАЛИЗИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ДРУГИ НЕПЛАНИРАНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ, БАРАЊА НА ГРАЃАНИ**

Социјалната заштита е дејност од јавен интерес која се остварува преку мерки, активности, програми и политики за заштита од социјални ризици, превенција и надминување на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз добросостојбата на граѓаните со цел:

- промовирање и одржување на социјалната сигурност на граѓаните;
- спречување на социјалната исклученост;
- подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и
- зајакнување на капацитетот на граѓаните за водење на активен, независен и продуктивен живот.

Носители на социјалната заштита се Републиката, Општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, во рамките на нивните надлежности, а во согласност со Законот за социјалната заштита.

1. ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ ЛИЦА И ЛИЦА ИЗЛОЖЕНИ НА СОЦИЈАЛЕН РИЗИК

Опис на планираните активности

Согласно членот 4, став 1, точка 2 од Законот за социјалната заштита, **социјален ризик** е состојба која има потенцијал да го отежни или оневозможи непреченото социјалното функционирање на поединецот, семејството и одредена група, која може да дојде во состојба да има потреба од социјална помош. Основните социјални ризици на кои е изложен поединецот во смисла на овој закон се: мајчинство, болест, старост, смрт, повреда и попреченост.

Во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 година лицата во социјален ризик како целна група се опфатени со неколку видови помош бидејќи тие се најчести баратели на услуги од Општината.

Општина Кочани со реализација на активностите планирани со Програмата за социјална, детска и здравствена заштита за 2022 година ќе овозможи користење на следните видови помош:

1.1. Помош во лекови

Овој вид помош е воспоставен со цел да им се помогне на лицата од социјално загрозени семејства кои се болни, а немаат можност да си ги обезбедат потребните лекаства што треба да ги набават приватно. Максималниот износ по барател за овој вид помош изнесува 1.500 денари. Помошта се дава на период од 3 месеци по корисник, за болните од карцином не важат временските ограничувања. Критериумите и начинот (постапката) на доделување на финансиската помош за набавка на лекови кои не се на позитивната листа, се уредени со Правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на позитивната листа на лекови, како и за обезбедување карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани, донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017 и бр.1/2018).

Планирани средства..... 400.000 денари

***Помош во лекови за болни од Ковид-19**

Општина Кочани планира дополнително да обезбедува помош во лекови за болни од Ковид 19. Критериумите за доделување на овој вид помош дополнително ќе бидат уредени преку измена на Правилник за уредување на начинот и условите на доделување финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани, за набавување лекови кои не се наоѓаат на позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз на лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани, донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017 и бр.1/2018).

Целта на оваа мерка е да им се помогне на болните од Ковид-19 во периодот додека се наоѓаат во изолација.

Планирани средства 120.000 денари

***Помош во лекови на деца со попреченост**

Помошта во лекови ќе се прошири уште со целна група – деца со попреченост. Ова од причина што голем број родители бараат помош во лекови на децата со попреченост.

Планирани средства од Буџетот 80.000 денари

1.2. Помош во автобуски карти заради лекување надвор од градот

Овој вид помош е наменет за социјално загрозените граѓани со цел да им се олесни патувањето надвор од градот Кочани заради лекување. Семејствата кои едвај успеваат

да го поминат месецот имаат тешкотии да отидат на прегледи надвор од градот Кочани, поради недостиг на средства. Од таа причина Општина Кочани години повеќе од 10 години ја доделува оваа помош и им овозможува на социјално загрозените семејства да користат бесплатни автобуски карти. Помошта се дава на период од 3 месеци по корисник. Помошта се доделува во постапка пропишана со Правилник за уредување на начинот и условите на доделување финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017 и бр.1/2018).

Планирани средства..... 50.000 денари

1.3. Помош во социјален пакет за новородено дете од социјално загрозено семејство или од семејство на материјално необезбедени лица

Општина Кочани доделува помош во вид на социјален пакет за новородени деца од социјално загрозени семејства која се состои од пелени, средства за хигиена, кашички и други бебешки производи.

Вредноста на социјалниот пакет за новороденче од социјално загрозено семејство изнесува 3.500,00 денари и еден барател може да го користи четирикратно односно на секои три месеци до пополнување на една година старост на новороденото.

Социјалната помош во вид на социјален пакет за новороденче од социјално загрозено семејство, жители на Општина Кочани, се доделува на начин, услови и критериуми утврдени со Правилникот за уредување на поблиските услови, критериуми и начинот на доделување на еднократна помош во вид на социјални пакети за новородени деца од социјално загрозени семејства, жители на Општина Кочани донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017 и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за уредување на поблиските услови, критериуми и начинот на доделување на еднократна помош во вид на социјални пакети за новородени деца од социјално загрозени семејства, жители на Општина Кочани „Службен гласник на Општина Кочани“ бр.7/2020 г.)

Планирани средства150.000 денари

1.4. Помош во болничко лекување

Овој вид помош се доделува на материјално необезбедени граѓани кои престојувале на болничко лекување во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кочани, а спаѓаат во категоријата на осигурени лица чиј месечен нето-приход во семејството е помал од 60 % од просечната нето-плата во Републиката во претходната година, а кои во текот на една календарска година треба да платат учество во болничко лекување во износ повисок од 20 % од просечната месечна плата остварена во Републиката во претходната година, за да се ослободат од плаќање на учество при натамошно користење на здравствените услуги за болничко лекување, освен за лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство, и осигурени лица – деца од 1 до 5 години возраст, кои во текот на една календарска година треба да платат учество во болничко лекување во износ повисок од 20 % од просечната месечна нето плата остварена во Републиката во

претходната година, за да се ослободат од плаќање на учество при натамошно користење на здравствените услуги за болничко лекување, освен за лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство. Овој вид помош се доделува согласно Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за болничко лекување за одредени категории осигурени лица, донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018 и бр.10/2018).

Планирани средства..... 30.000 денари.

1.5. Помош за лекување на тешко болни лица

Со овој вид помош се предвидува финансиска помош на тешко болни лица жители на Општина Кочани кои имаат потреба од лекување во земјата или странство или од ортопедски помагала кои не се на листата на Фондот за здравствено осигурување. Опфатени се лица кои страдаат од тешки заболувања, вродени маани, церебрална парализа, заболувања кои се лекуваат со пресадување на матични клетки и коскена срж, заболувања со пресадување/ трансплантација на орган/и, тешки очни заболувања (макуларна дегенерација и ретиопатија спигментоза). Оваа помош е наменета за лица кои се подложени на тешки операции, како и за обезбедување на здравствени помагала, додатоци за ампутиран/и дел/ови од телото – кои не паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на РСМ и за тешко боледување на дете, нека на тешко болно дете со возраст до 18 години (карцином, церебрална парализа, деца со ретки болести и др.). Помошта се доделува на начин, услови и критериуми утврдени со Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на еднократна парична помош за лекување на тешко болни лица, жители на Општина Кочани, кои се нашле во положба на социјален ризик бр.09-2434/1 од 14.11.2018 година.

Планирани средства250.000 денари.

1.6. Помош во пакети со храна и средства за хигиена

Помошта е наменета за социјално загрозуени семејства со цел да им се помогне во обезбедување на основните прехранбени производи и средства за хигиена. Овој вид помош се доделува еднаш годишно по корисник. Право на социјален пакет со храна и средства за хигиена имаат социјално загрозуени граѓани жители на Општина Кочани.

Овој вид помош ќе се доделува на начин, услови и критериуми утврдени во Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за обезбедување социјални пакети со храна и средства за хигиена за социјално загрозуени граѓани, жители на Општина Кочани, донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018).

Согласно членот 3 од Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за обезбедување социјални пакети со храна и средства за хигиена за социјално загрозуени граѓани жители на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018):

„Финансиската помош за обезбедување социјален пакет со храна и средства за хигиена на социјално загрозуени граѓани жители на Општина Кочани ја одобрува Градоначалникот на Општина Кочани со донесување на решение, доколку барателот

докаже дека ги исполнил условите за остварување на ова право, утврдени со овој Правилник.

Висината на финансиската помош за обезбедување социјален пакет со храна и средства за хигиена може да изнесува најмногу 1.500,00 денари за социјален пакет по барател, односно брачна/вонбрачна заедница, а секоја буџетска година висината на социјалниот пакет со храна и средства за хигиена се утврдува со Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани во рамки на планираните и обезбедени буџетски средства.

Средствата во рамките на кои градоначалникот на Општина Кочани може да одобрува финансиска помош за обезбедување социјален пакет со храна и средства за хигиена на социјално загрозуени граѓани, жители на Општина Кочани, се обезбедуваат во Буџетот на Општина Кочани секоја буџетска година, во согласност со Програмата за остварување социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани која ја донесува Советот на Општина Кочани.“

Во согласност со ставот 2 од членот 3 од Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за обезбедување социјални пакети со храна и средства за хигиена за социјално загрозуени граѓани жители на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018), со Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 година која ја донесува Советот на Општина Кочани се утврдува висината на финансиската помош за обезбедување социјален пакет со храна и средства за хигиена да изнесува 1.500,00 денари за социјален пакет по барател, односно брачна/вонбрачна заедница.

Планирани средства..... 300.000 денари

Рекапитулар	
за точка 1. Помош на социјално загрозуени лица и лица во социјален ризик:	
1.1. Помош во лекови	400.000 денари
*Помош во лекови за болни од Ковид-19	120.000 денари
*Помош во лекови на лица со попреченост.....	80.000 денари
1.2. Помош во автобуски карти за лекување надвор од градот	50.000 денари
1.3. Помош во социјален пакет за новороденче	150.000 денари
1.4. Помош за болничко лекување	30.000 денари
1.5. Помош за лекување на тешко болни лица	250.000 денари
1.6. Помош во пакети со храна и средства за хигиена	300.000 денари
ВКУПНО: 1.380.000,00 денари	

2. НАМАЛУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ

Опис на планираните активности и мерки

2.1. Одбележување на датуми поврзани со ранливите категории на граѓани

Општина Кочани ќе обезбеди поддршка и одбележување на значајните датуми од областа на социјалната и здравствената заштита како: Меѓународен ден на лицата со хендикеп, ден на белиот стап, ден на децата без родители и родителска грижа и др.

Планирани средства 30.000 денари

2.2. Поддршка на работата на Центар за донации

Веќе 7 години на територијата на Општина Кочани опстојува Центар за донација во кој граѓаните од Кочани и пошироко донираат сè што им е вишок, но и земаат донации, пред сè облека, обувки и покривки. Центарот е разработен и јавноста знае за неговата работа. Со него раководи ЗСЗЗ „Благородна мисија“, а во работата го поддржува и Општина Кочани. Најважни за непречено функционирање на донаторскиот центар се дежурствата. Дел се покриваат преку Програмата ОКР, дел поддржува Општината.

Планирани средства 50.000 денари

2.3. Поддршка на граѓански здруженија кои работат на полето на социјалната заштита

Општина Кочани обезбедува поддршка на здруженија на граѓани што работат на полето на социјалната заштита, на граѓански организации кога им е потребна поддршка за остварување на одредено патување, настан и слично, но и на здруженијата на граѓани кои реализираат проекти од областа на социјалната заштита, а кои се важни за остварување на социјалната заштита во општината.

Социјалната исклученост ќе се намали со вклучување на невладиниот сектор во остварување на социјалната заштита како и помош на веќе постојните здруженија кои работат во областа на социјалната заштита со социјално ранливите категории.

Невладини организации во општина Кочани кои работат на полето на социјалната заштита се:

- ЗСЗЗ „Благородна мисија“ – Кочани
- Мобилност Кочани
- Здружение на слепи
- Здружение на глуви и наглуви
- Црвен крст – Кочани
- ЗР „Авена“
- ЦККЕР „Светла иднина“ и др.

Заради обезбедување на транспарентна и рационална распределба на средствата од Програмата за социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 година за граѓанските здруженија/невладини организации, се утврдуваат следните критериуми:

2.3.1. Критериуми за доделување средства на здруженија/организации од областа на социјалната, детската и здравствената заштита

Граѓанското здружение при поднесување барање за добивање средства од Буџетот на Општина Кочани за реализација на проекти/настани/активности – самостојно или во соработка со други здруженија, организации, установи, институции, бизнис-сектор или поединци, треба да ги исполнува следните услови:

- Програмските активности и целите на Здружението и поединечните барања да бидат од областа на социјалната, детската или здравствената заштита и
- да ја покаже јасно целта за намената на средствата.

Планираните средства за реализација на активностите од точката 2.3. Поддршка на граѓански здруженија кои работат на полето на социјалната заштита изнесуваат 120.000 денари.

Рекапитулар	
за активностите од т. 2. Намалување на социјалната исклученост:	
2.1. Одбележување датуми поврзани со ранливите категории граѓани	30.000 ден.
2.2. Поддршка на работата на Центар за донации	50.000 ден.
2.3. Поддршка на граѓански здруженија кои работат на полето на социјалната заштита	120.000 ден.
ВКУПНО: 200.000 денари	

3. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Опис на планираните активности и проекти

3.1. Проект „Инклузија на деца Роми во градинките“ – РЕФ, МТСП, ЛС

Овој проект се реализира континуирано повеќе години од страна на РЕФ (Ромски едукативен фонд), Локалната самоуправа, МТСП (Министерството за труд и социјална политика) и градинката. Партиципацијата за престојот на децата Роми во градинката се обезбедуваше од страна на носителите на Проектот: Општината, МТСП, градинката. Во 2022 година во рамките на проектот „Инклузија на деца Роми во ЈОУДГ ‘Павлина Велјанова’“, Општина Кочани ќе обезбеди финансиска поддршка за престој на деца Роми на возраст од 3 – 6 години, според следните критериуми:

1. Да спаѓаат во групата на социјално загрозени семејства, односно да исполнуваат еден од критериумите за докажување на материјалниот статус и тоа:
 - Двајцата родители да се невработени;

– Да се корисници на гарантирана минимална помош, неа и помош на друго лице, траен надоместок, надоместок заради попреченост или да користи надоместок за плата на скратено работно време.

2. Барателите треба да се жители на Општина Кочани;

3. Децата за кои се поднесува барање за престој во градинката треба да се од ромска националност;

4. Детето што треба да биде згрижено во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ да е на возраст од 3 – 6 години;

5. Оваа поддршка се реализира до искористување на предвидените средства за оваа намена.

Планирани средства од Буџетот 30.000 денари.

3.2. Програма-Општинско корисна работа

Општина Кочани веќе осма година е дел од Програмата ОКР (Општинско корисна работа). Бидејќи реализацијата на проектот започнува со месец септември, а завршува во мај следната година, во Програмата всушност планираме дел од трошоците од претходната година и почеток на трошоците за следната година. Во текот на 2021 година преку Програмата ОКР се ангажирани вкупно 24 лица или преку проектот „Поддршка“ – 18 лица во 5 различни активности, додека во проектот „Нега“ – 6 лица во една активност. Во првиот проект Општината исплаќа 20 % од средствата на ангажираните лица, додека во вториот проект нема учество на Општината. За реализација на овие проекти се предвидуваат и средства за превоз и други непланирани трошоци што можат да произлезат од самиот проект.

Одобрени од УНДП и СДЦ за 2021/22 година: 1.166.400 денари + 486.000 денари или вкупно: 1.650.000,00 денари.

Планирани од Буџетот на Општината: 162.000 денари за доплата на 20 % + 38.000 непланирани трошоци = 182.000 денари + 150.000 денари за следниот проект 2022/23 година =..... **ВКУПНО: 350.000 денари**

3.3. Проект за пружање на социјални услуги „Подвижност“, финансиран од МТСП (Министерство за труд и социјална политика) преку Светска банка

Општина Кочани во текот на 2022 година ќе биде во фаза на реализацијата на вториот дел од проектот „Подвижност“ кој опфаќа воспоставување социјални услуги – грижа и неа во домот на стари и немоќни лица. Првиот дел од проектот се однесуваше на создавање услови за воспоставување социјални услуги и тоа: реконструкција на простор, опремување со мебел и техничка опрема, набавка на теренска опрема, обука на негуватели и набавка на возило. До моментот на изготвување на програмата сите овие активности се завршени, освен набавката на возило која дополнително треба да се заврши. Проектот ги опфаќа и руралните општини Чешиново-Облешево и Зрновци. Во реализацијата на проектот е вклучена Општинската организација „Црвен крст“ во улога на провајдер-организација или давател на услугата и Центарот за социјална работа. Овој проект подразбира воспоставување на Нега центар за стари лица во Кочани и Кочанско, кој ќе ги опфати и двете рурални општини Чешиново-Облешево и Зрновци, форма која вклучува услуга на старите и изнемоштени лица во домашни услови. Проектот е поддржан од страна на МТСП со средства од Светска банка и се

обезбедени средства за една година со интенција да се продолжува услугата со Анекс на договор уште три години. Освен обучените 16 лица кои ќе бидат ангажирани во овој проект, ќе има и едно лице координатор кое ќе ја координира работата помеѓу негувателите и корисниците на услугата.

Планирани средства за реализација на проектот 150.000 денари

(Одобрени од МТСП преку Светска банка 9.706.150,00 денари)

Рекапитулар
за активности од точка 3. Зајакнување на социјалната превенција-проектни активности
3.1. Проект „Инклузија на деца Роми во градинките“ – РЕФ, МТСП, ЛС 30.000,00 денари
3.2. Програма Општинско корисна работа на УНДП, МТСП и Општина Кочани (патни трошоци, дидактички помагала и други трошоци поврзани со реализација на проектот) 350.000,00 денари
3.3. Проект за испорака на социјални услуги „Подвижност“, финансиран од МТСП (Министерство за труд и социјална политика) преку Светска банка 150.000,00 денари
ВКУПНО: 530.000,00 ден.

Планирани средства од проектни активности во областа на социјалната заштита во 2022 година од Буџетот на општина Кочани: **530.000,00 денари и**

Обезбедени средства преку проекти/донатори: 1.650.000,00 денари (ОКР Програма УНДП) + 9.706.150,00 денари (МТСП/Светска банка) = **11.356.150,00 денари.**

4. ДЕТСКА ЗАШТИТА

Опис на планирани активности

4.1. Партиципација во згрижување на деца на самохрани родители во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани

Во соработка со Министерство за труд и социјална политика и ЈОУДГ „Павлина Велјанова“, Општина Кочани партиципира во згрижување деца на самохрани родители. Оваа активност ќе се реализира согласно членот 1 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/14). Правото на партиципација во јавна установа за деца – детска градинка се остварува за дете од семејство на самохран родител (ако еден од родителите е починат или не е познат или му е одземено родителското право

или ако од друга причина едниот родител е спречен да го врши родителското право), со плата и други месечни приходи во износ до минималната плата утврдена со закон.

Овој вид партиципација во делот на детската заштита ќе се применува со цел да им се помогне на децата од еднородителски семејства бесплатно сместување во Детската установа ЈОУДГ „Павлина Велјанова“.

Средства од Буџетот на Општината 100.000 денари

4.2. Помош во пакети со училиштен прибор за социјално загрозени ученици

Општина Кочани им помага на учениците од социјално загрозени семејства со обезбедување на потребните училишни помагала со цел успешно да се вклучат во редовната настава. За оваа цел Општина Кочани воспоставува соработка со сите основни училишта.

Средства планирани од Буџетот 150.000 денари

Рекапитулар за активностите од точка 4. Детска заштита	
4.1. Партиципација во згрижување на деца на самохрани родители во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани	100.000 денари
4.2. Помош во пакети со училиштен прибор за социјално загрозени ученици ...	150.000 денари
ВКУПНО: 250.000,00 денари	

4. ДОМУВАЊЕ

5.1. Помош во градежни материјали

Една од обврските на општините согласно Законот за социјална заштита во однос на социјално загрозените граѓани е и домувањето. Во тој контекст Општина Кочани спроведува социјална мерка преку која доделува финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор. Финансиската помош се доделува во градежни материјали во зависност од условите/состојбата во која се наоѓа објектот, и тоа:

– состојба на распаѓање на станбениот простор поради дотраеност и потреба од поправка и негово оспособување, а граѓанинот нема материјални можности тоа сам да го направи;

– во состојба на елементарна природна непогода (пожар и сл.) станбениот простор е уништен не по вина на барателот и е потребно негово санирање.

Финансиската помош за санирање на дотраен објект од пропаѓање се одобрува во висина најмногу до 40.000,00 денари, според приложена спецификација од стручна комисија за оспособување на објектот.

Финансиската помош за оспособување и обновување на уништен објект поради невреме или природна непогода (поплава, пожар, земјотрес и сл.) се одобрува во висина најмногу до 70.000,00 денари, според приложена спецификација од стручна комисија.

Начинот и условите за доделување финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани, за поправка и оспособување на станбен простор се утврдени со Правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани, за поправка и оспособување на станбен простор, донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017). Бидејќи се зголемени износите на овие видови помош, за нивна реализација се планира измената на овој Правилник која ќе ја донесе Советот на Општина Кочани. Средствата се обезбедуваат од Буџетот на Општина Кочани.

Планирани средства 550.000 денари

5.2. Остварување право на додаток за домување

Правото на додаток на домување е нов вид помош која за прв пат се планира во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 година, согласно одредбите од Законот за социјалната заштита и се обезбедува на материјално и станбено необезбедените лица.

Согласно членот 57, став 2, алинеја 1 од Законот за социјалната заштита материјално необезбедено лице е лице кое е корисник на гарантирана минимална помош.

Оваа помош се планира да се доделува како помош на лица или семејства кои го немаат решено станбеното прашање. Таа ќе се реализира во соработка со Министерството за труд и социјална политика, односно Центарот за социјална работа Кочани. Начинот и постапката на одобрување на оваа помош ќе бидат определени со посебен Правилник кој ќе го донесе Советот на Општина Кочани.

Планирани средства 100.000,00 денари

Рекапитулар за активностите од точка 5. ДОМУВАЊЕ		
5.1.	Помош во градежни материјали	550.000,00 денари
5.2.	Остварување право на додаток за домување	100.000,00 денари
	ВКУПНО:	650.000,00 денари

5. ДРУГИ АКТИВНОСТИ

6.1. Реализација на други, непланирани активности, барања од граѓани и сл.

Општина Кочани е подготвена да одговори со реализирање и поддршка на други и дополнителни (непланирани) активности, проекти и/или мерки кои не се опфатени во оваа Програма, а кои би имале важно значење за локалната заедница во областа на детската, социјалната и здравствената заштита на подрачјето на општина Кочани во 2022 година, како и излегување во пресрет на граѓани чии барања не спаѓаат

во ниту една од предвидените и постојни програмски активности, а имаат голема потреба од помош и поддршка од Општината.

Планирани средства од Буџетот на Општина Кочани 120.000 денари

6.2. Рекламен материјал

За успешна реализација на сите активности од оваа Програма се планира изготвување и дистрибуција на рекламен материјал за мерките кои недоволно се реализираат или за оние за кои граѓаните не се доволно запознаени. За таа цел се планира изработка на летоци според потребите и нивна дистрибуција меѓу или во институции каде поминуваат корисниците на мерките.

Планирани средства од Буџетот на Општина Кочани 20.000 денари

6.3. Мапирање на социјално загрозени граѓани

За да се увидат целосните потреби на Општината за воведување и спроведување мерки и услуги, потребно е да се има база на податоци за секоја целна група. Од таа причина Општината во меѓувреме ќе врши и мапирање со цел идентификување на проблемите на граѓаните преку теренски истражувања. Во мапирањата би биле вклучени волонтери за кои треба да се обезбеди соодветен надоместок.

Планирани средства од Буџетот на Општина Кочани 15.000 денари

6.4. Одржување трибини и јавни расправи во врска со социјалната заштита и работата на Советот за социјална заштита 20.000 денари;

Рекапитулар за активностите од точка 6. Реализирање и поддршка на други непланирани и дополнителни активности, барања на граѓани	
6.1. Реализација на непланирани активности, барања од граѓани	120.000,00
5.2. Рекламен материјал	20.000,00
5.3. Мапирање.....	15.000,00
5.4. Одржување трибини и јавни расправи во врска со социјалната заштита и работата на Советот за социјална заштита	20.000,00
Вкупно: 175.000 денари	

II.

1. Градоначалникот на Општина Кочани го обезбедува извршување на Програмата за социјална, детска и здравствена заштита во Општината Кочани за 2022 година.
2. Исплата на средствата за реализација на активностите предвидени во оваа Програма се врши со одлука на Градоначалникот или од него овластено лице за потпишување.
3. За остварување на Програмата за социјална, детска и здравствена заштита во Општина Кочани за 2022 година ќе бидат користени средствата од:
 - Буџетот на Општина Кочани за 2022 година
 - Буџетот на МТСП
 - УНДП
 - заинтересирани партнери за меѓусебна соработка,
 - здруженија на граѓани, граѓански организации и
 - други извори на финансирање.
4. Вкупен рекапитулар за планираните средства за реализација на активностите во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита во Општина Кочани за 2022 година

ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР		
Ред. бр.	Планирани активности во Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2022 година	Средства од Буџетот на Општина Кочани
1.	ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ И ЛИЦА ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК	1.380.000,00 денари
2.	НАМАЛУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ	220.000,00 денари
3.	ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ	530.000,00 денари
4.	ДЕТСКА ЗАШТИТА	250.000,00 денари
5.	ДОМУВАЊЕ	650.000,00 денари
6.	РЕАЛИЗИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ДРУГИ НЕПЛАНИРАНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ, БАРАЊА НА ГРАЃАНИ	175.000,00 денари
ВКУПНО СРЕДСТВА:		3.185.000,00 денари

Планирани (обезбедени) средства од проектни активности во областа на социјалната заштита:

- **1.652.400 ден (ОКР Програмата УНДП) + 9.706.150,00 денари (МТСП/Светска банка) = ВКУПНО11.358.855,00 денари**

III.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен гласник на Општина Кочани“).

Бр. 09-3050/1
22.12.2021 година
Кочани

Претседател на
Советот на Општина Кочани
Лазо Митев